

614.

Врз основа на членот 15 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 декември 1955 година и на седницата на Соборот на производителите од 28 декември 1955 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПЛАНОВИ ОД 1955 ГОДИНА ЗА 1956 ГОДИНА

1. Економските инструменти и мерки на сојузниот и републичките општествени планови, на општествените планови на автономните единици и на општествените планови на околиите и општините, што важеле на 31 декември 1955 година остануваат во сила до донесувањето на соодветните општествени планови за 1956 година.

Економските инструменти и мерки на општествените планови како што се утврдени на 31 декември 1955 година не можат да се менуваат до донесувањето на општествените планови на политичко-територијалните единици.

2. Сојузниот извршен совет може до донесувањето на Сојузниот општествен план за 1956 година да го ограничи трошењето на средствата од Општиот инвестиционен фонд и да определи, покрај условите утврдени во главата XV од Сојузниот општествен план за 1955 година, одделни услови за извршување на договорите склучени помеѓу Народната банка и инвеститорите.

3. Средствата на фондовите и резервите предвидени во главата XXIX од Сојузниот општествен план за 1955 година можат да се трошат до височина што им одговара на месечните износи на утврдените средства за 1955 година, а до донесувањето на Сојузниот општествен план за 1956 година.

4. Одделот 9 од главата XV и одделот 6 од главата XXVII од Сојузниот општествен план за 1956 година се ставаат вон сила.

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1956 година.

Сојузна народна скупштина

СНС(А) 105

29 декември 1955 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина

Моша Пијаде, с. р.

Претседател

на Соборот на
производителите,

Иван Божиќевиќ, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,
Влада Зечевиќ, с. р.

615.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за придонесот за станбената изградба, што го усвои Сојузната народна скупштина

на седницата на Сојузниот собор од 28 декември 1955 година и на седницата на Соборот на производителите од 28 декември 1955 година.

ПР бр. 30

29 декември 1955 година

Белград

Го заменува

Претседателот на Републиката

Потпретседател

на Сојузниот извршен совет,

Едвард Кардељ, с. р.

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Моша Пијаде, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА

Член 1

Заради обезбедување финансиски средства за станбена изградба се устанува придонес за станбената изградба.

Член 2

Придонесот за станбената изградба се пресметува и се плаќа сразмерно износот на исплатените плати на сите лица во работен однос и на пензиите, како и на другите примања кои според прописите на Сојузниот извршен совет се сметаат како плата.

Придонесот за станбената изградба изнесува 10% од основата од која се пресметува во смисла на претходниот став.

По исклучок, Сојузниот извршен совет може да пропише помиска норма на придонесот за станбената изградба за организациите и установите на поодделни стопански области.

Член 3

Придонес за станбената изградба плаќаат стопанските организации, установите, државните органи, општествените и задружните организации, како и други лица кои запослуваат туѓа работна сила.

По исклучок, лицата со југословенско државјанство запослени кај дипломатските и конзуларните претставништва во Југославија и на нив изедначените организации го плаќаат сами придонесот за станбената изградба.

Член 4

Од придонесите за станбената изградба како и од приходите што се определени со други одделни прописи, се формираат во сите општини фондови за кредитирање на станбената изградба.

Фондовите за кредитирање на станбената изградба се општествени самостојни фондови и имаат својство на правно лице.

Член 5

Од средствата на општинските фондови за кредитирање на станбената изградба можат да им се даваат заеми за изградба, доградба или довршување на нови, односно, поправање на станбените згради што постојат:

1) на станбените задруги,

2) на стопанските организации,

3) на станбените заедници,

4) на установите што имаат својство на правно лице,

5) на политичко-територијалните единици и на нивните овластени органи,

6) на граѓаните на чии примања се уплатува придонес за станбената изградба.

Минималните услови и начинот на давање заеми за станбена изградба ги пропишува Сојузниот извршен совет.

Член 6

Со општинските фондови за кредитирање станбената изградба управува управен одбор чии членови ги именува народниот одбор на општината.

Заемите за станбена изградба ги одобруваат управните одбори на фондовите за кредитирање станбената изградба врз основа на општите прописи и врз основа на своите правила.

Член 7

До донесувањето на општите прописи за фондовите, Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски прописи за обврзниците на придонесот за станбената изградба, за основот за пресметка на придонесот и за начинот на неговото пресметување и наплата, за местото на уплатувањето на придонесот, за постапката за именување органите на управувањето, за управувањето и располагањето со средствата на општинските фондови за кредитирање станбената изградба, како и прописи за правата и обврските и за правната положба на фондовите за станбена изградба основани според одредбите на Сојузниот општествен план за 1955 година.

Се овластува Сојузниот извршен совет да може да донесе прописи за формирање фондови во градовите што се поделени на општини, за издвојување определени средства од општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба во републичкиот фонд за станбена изградба, за уплата на придонесот од страна на стопанските организации и установи со определена дејност непосредно во републичкиот фонд за станбена изградба како и поблиски прописи за односите на републичките и општинските фондови за кредитирање станбената изградба.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

616.

Врз основа на чл. 5 ст. 1 од Законот за важењето на Уставот, на законите и другите сојузни правни прописи на територијата на која со Меѓународната спогодба е проширена цивилната управа на Федеративна Народна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ ПРАВНИ ПРОПИСИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА КОЈА Е ПРОШИРЕНА ЦИВИЛНАТА УПРАВА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во членот 4 од Уредбата за спроведување на законите и другите сојузни правни прописи на територијата на која е проширена цивилната управа на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/54) на крајот на точката 5 место точка се става точка и записка и се додава нова точка 6, која гласи:

„6) лицата кои на 5 октомври 1954 година имале постојано престојувалиште на територијата на ко-

ја со Меѓународната спогодба е проширена италијанската цивилна управа, ако во рокот определен со таа Спогодба ќе се настанат на територијата означена во членот 1 од оваа уредба“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 480

28 декември 1955 година

Белград

Го заменува

Претседателот на Републиката

Потпретседател

на Сојузниот извршен совет,

Едвард Кардељ, с. р.

617.

Врз основа на членот 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ ВО ДРЖАВНИ НАДЛЕШТВА И УСТАНОВИ

Член 1

Во членот 17 од Уредбата за платите на работниците запослени во државни надлештва и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/52), по ставот 1 се додава нов став, кој гласи:

„Во поглед траењето на редовното работно време на работниците од претходниот став важат одредбите за работното време на работниците запослени на исти работи во стопанството (градежни, графички, селскостопански и др.), ако со одделни прописи не е определено поинаку.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 478

28 декември 1955 година

Белград

Го заменува

Претседателот на Републиката

Потпретседател

на Сојузниот извршен совет,

Едвард Кардељ, с. р.

618.

Врз основа на членот 100 од Законот за судовите, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА СУДИСКИОТ ИСПИТ

Содржина на испитот

Член 1

Судискиот испит може да се полага по завршениот правен факултет и по определена пракса на правни работи.

На судискиот испит треба да се утврди дали кандидатот располага со потребно стручно знаење за успешно вршење должноста на судија, јавен обвинител или јавен правобранител.

Член 2

Судискиот испит се состои од писмен и устен дел. Писмениот дел од испитот опфаќа решавање на практичен случај од областа на материјалното и процесното кривично право и на еден практичен случај од имотното, стопанското или фамилијарно право и процесната постапка.

Усниот дел на испитот се полага од уставното право на ФНРЈ, од материјалното и процесното кривично право, од имотното право, од стопанското право, од меничното и чековното право, од фамилијарното право, од административното право, од грудовото право и од граѓанското процесно право.

На писмениот и усниот испит кандидатот треба да покаже не само достаточна теоретско познавање на предметот, туку и способност за применување правните прописи врз поодделни случаи од праксата.

Кој може да полага судиски испит

Член 3

Судискиот испит можат да го полагаат:

1) лицата што по завршениот правен факултет поминале две години на правни работи во суд (редовен, стопански или воен);

2) лицата што по завршениот правен факултет поминале една година на правни работи во јавно обвинителство, или во воено обвинителство, или во јавно правобранителство, или како адвокатски приправници, и една година на правни работи в суд;

3) лицата што по завршениот правен факултет поминале две години на правни работи кај државни органи или кај стопански или општествени организации и една година на правни работи в суд.

Судискиот испит можат да го полагаат и лицата што по завршениот правен факултет поминале две години во својство на јавен обвинител или јавен правобранител, или негов заменик или помошник, иако на правни работи во суд не го поминале времето определено во претходниот став.

Испитите што се изедначуваат со судискиот испит

Член 4

Лицата што положили адвокатски испит можат да се здобиваат со звањата за кои се бара положен судиски испит.

Член 5

Лицата што положиле стручен испит за звањето на управни службеници, чие полагање е условено со спремата на правен факултет, како и лицата што положиле стручен испит за чинот капетан на правна служба или за вишиот чин на офицер на правна служба на Југословенската народна армија се здобиваат со правата условени со судискиот испит, ако по завршениот правен факултет ќе поминат една година на правни работи во суд и ако положат дополнителен испит.

Лицата што положиле испит за звањето на управни службеници, го полагаат како дополнителен испит писмениот дел од судискиот испит во целост, а усниот испит само од материјалното и процесното кривично право, од имотното право, од фамилијарното право и од граѓанското процесно право.

Офицерите на правната служба на Југословенската народна армија што положили испит за чинот капетан на правната служба или за вишиот чин на офицер на правната служба, го полагаат како дополнителен испит писмениот дел од судискиот испит од имотното или од фамилијарното право и процесната постапка, а усниот испит од имотното право, од фамилијарното право и од граѓанското процесно право.

Пријавување испит

Член 6

Пријавата за полагање судискиот испит се поднесува до републичкиот државен секретаријат за правосудна управа односно до секретаријатот за правосудна управа на Автономна Покраина Војводина, на чие подрачје кандидатот живее во времето на поднесувањето на пријавата.

Кон пријавата кандидатот поднесува и доказ дека завршил правен факултет, како и доказ дека поминал определено време на пракса (чл. 3).

Лицата што полагаат дополнителен испит поднесуваат, покрај доказите од претходниот став, и доказ за положениот стручен испит (чл. 5).

Член 7

По приемот на пријавата надлежниот секретар за правосудна управа утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот и донесува решение со кое на кандидатот му се одобрува или не одобрува полагање на судискиот испит.

Решението од претходниот став му се доставува на кандидатот, а решението со кое се одобрува полагање на испитот му се доставува и на претседателот на испитната комисија.

Испитна комисија

Член 8

Судискиот испит се полага пред испитната комисија што се формира при републичкиот државен секретаријат за правосудна управа односно при Секретаријатот за правосудна управа на Автономна Покраина Војводина.

Испитната комисија се состои од претседател и од четири члена.

Член 9

Претседателот и членовите на испитната комисија, како и нивните заменици, ги именува републичкиот државен секретар за правосудна управа односно секретарот за правосудна управа на Автономна Покраина Војводина.

Претседателот и членовите на испитната комисија, како и нивните заменици, се именуваат меѓу истакнатите правници во судот, јавното обвинителство, јавното правобранителство или во други државни органи, како и меѓу наставниците на правниот факултет и истакнатите адвокати.

При именувањето на претседателот и на членовите на испитната комисија, како и на нивните заменици, надлежниот секретар за правосудна управа определува од кои предмети ќе испитуваат поодделни членови на комисијата.

Член 10

Административните работи на испитната комисија ги врши службеникот на секретаријатот за правосудна управа што ќе го определи надлежниот секретар за правосудна управа. Овој службеник ја врши и должноста на записничар на испитната комисија.

Член 11

Претседателот на испитната комисија го определува времето за полагање на испитот.

За денот за полагање на испитот кандидатот се известува писмено, и тоа најдоцна на осум дена пред испитот.

Срокот од претходниот став може да биде покус само со согласност на кандидатот.

Член 12

За текот на испитот се води записник. Записникот го составува записничарот.

Во записникот се внесува: фамилијарното и роденото име на кандидатите што полагаат испит, составот на комисијата, датум и место на полагањето на испитот, поставените прашања на кандидатот на усниот испит и успехот на кандидатот на испитот. Кон записникот ќе се приложат писмените задачи на кандидатите.

Записникот го потпишуваат претседателот на комисијата, сите членови на комисијата и записничарот.

Член 13

На претседателот, на членовите и на записничарот на испитната комисија им припаѓа хонорар за работата во комисијата.

Височината на хонорарот ја определува надлежниот секретар за правосудна управа во согласност со републичкиот државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Хонорарот се исплатува од буџетските средства на секретаријатот за правосудна управа.

Начин на полагање на испитот

Член 14

Судискиот испит започнува со полагање на писмениот дел од испитот.

Првиот ден се полага писмен испит од материјалното и процесното кривично право а вториот ден — од имотното, од стопанското или фамилијарното право и од процесната постапка.

Испитната комисија го определува времето за траење на писмениот испит.

При изработката на писмената задача кандидатот може да се служи само со законски текстови.

Член 15

По завршениот писмен дел од испитот се полага усен испит.

Усниот испит се полага пред сите членови на испитната комисија.

Оценување

Член 16

Успехот на испитот се оценува спрема резултатот што го покажал кандидатот на писмениот и усниот испит, и се оценува со оценката „положил“ или „не положил“.

За успехот испитната комисија одлучува со мнозинство гласови.

Резултатот на испитот му се соопштува на кандидатот по завршениот испит.

За положениот испит на кандидатот му се издава уверение, кое го потпишува претседателот на испитната комисија и записничарот.

Повторување на испитот

Член 17

Кандидатот што не ќе го положи испитот при првото полагање, може испитот да го повтори по шест месеци.

Ако кандидатот ни при второто полагање не го положи испитот, може да го повтори само уште еднаш, и тоа по истекот на една година од денот кога го полагал испитот по втор пат.

Откажување од испитот и одложување на испитот

Член 18

Ако кандидатот не пристапи кон полагање на испитот или изјави дека се откажува од испитот, ќе се смета дека не го полагал испитот.

Ако кандидатот се откаже од веќе започнатиот усен или писмен испит, или не ја предаде задачата на писмениот испит, ќе се смета дека не го **положил испитот.**

Член 19

Започнатиот испит може да се одложи ако кандидатот поради болест или други оправдани разлози бил спречен да го продолжи испитот.

Решението за одложување го донесува надлежниот секретар за правосудна управа по молба од кандидатот, која се поднесува во срок од осум дена од денот кога требало да се продолжи испитот.

Ако кандидатот во рокот приведен во претходниот став не поднесе молба за одложување на испитот, или ако неговата молба ќе биде одбиена, ќе се смета дека се откажал од веќе започнатиот испит (чл. 18).

Отсуство поради полагање испит

Член 20

Судиските приправници и приправниците во јавното обвинителство и во јавното правобранителство, како и лицата што полагаат дополнителен испит во смисла на чл. 5 од оваа уредба, имаат право на платено отсуство за време траењето на испитот, вклучувајќи го и времето потребно за заминување до местото на полагањето на испитот и за враќање во местото на живеењето.

Ова отсуство не се засметува во годишниот одмор.

Надоместок на патните трошоци

Член 21

Кога судиски приправници или приправници во јавното обвинителство односно во јавното правобранителство, или лицата што полагаат дополнителен испит во смисла на чл. 5 од оваа уредба, полагаат испит надвор од местото на службувањето, им припаѓа надоместок за патните трошоци според прописите за надоместокот на патните трошоци за службени патувања.

На лице од претходниот став не му припаѓа овој надоместок ако неоправдано изостане од испитот или се откаже од веќе започнатиот испит, како и во случај кога испитот го полага по втор или трет пат.

Преодни и завршни одредби

Член 22

Со правата условени со положениот судиски испит се здобиваат лицата кои на денот на влегувањето во сила на оваа уредба работат на правни работи во суд (редовен, стопански или воен), во јавно обвинителство или јавно правобранителство и кои до тој ден завршиле правен факултет, поминале две години на правни работи во суд, јавно обвинителство, јавно правобранителство, државна арбитража или адвокатура и положили еден од следниве испити:

1) стручен испит за звањето помлад правен референт, според одредбите од Правилникот за приправничката служба, стручните испити и стручните курсеви во правната струка и за премин на службениците од други струки во правната струка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 71/48 и 94/49);

2) стручен испит за звањето помлад управен референт, според одредбите од Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви во административната струка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 100/48);

3) стручен правосуден испит како и управен испит за звањето референт, според одредбите од Правилникот за стручната спрема на управните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/54);

4) стручен испит за чинот капетан на правната служба или за вишиот чин на офицер на правната служба на Југословенската народна армија, според прописите што важат за офицерите на правната служба на Југословенската народна армија;

5) стручен испит за звањето мајор на Народната милиција, според прописите што важат за офицерите на Народната милиција.

Со судискиот испит во смисла на оваа уредба се изедначува целосно судискиот испит положен според прописите донесени пред 6 април 1941 година.

Одредбата од ст. 1 на овој член ќе се применува без оглед дали потребната пракса е помината пред или по положениот стручен испит и без оглед дали стручниот испит е положен пред или по завршениот правен факултет.

Член 23

Лицата што положили некој од испитите приведени во претходниот член, а кои на денот на влегувањето во сила на оваа уредба не работат на правни работи во суд, јавно обвинителство или јавно правобранителство, или немаат потребна пракса што се бара според овој член, можат да полагаат дополнителен испит под условите пропишани во членот 5 од оваа уредба.

Член 24

Кога судискиот испит се предвидува како услов за здобивање со определено звање, овој испит не се должи да го полагаат лицата што по завршениот правен факултет ќе поминат повеќе од пет години во својство на судија, арбитер, јавен или воен обвинител или јавен правобранител, или ивни заменици или помошници, секретари или виши референти или советници на врховните судови.

Член 25

Поблиски прописи за пријавување на испитот, за работата на испитната комисија, за начинот на полагањето и за програмата на испитот донесува републичкиот државен секретар за правосудна управа.

Член 26

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 474
27 декември 1955 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Едвард Кардељ, с. р.

619.

Врз основа на членот 7 од Законот за буџетот на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1955 година и чл. 18 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОБНОВА НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ЗАПАСИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

1. Средствата за обнова на материјалните запаси се формираат од приходите од продадената опрема, наоружувањето и материјалите од запасите на Југословенската народна армија и служат за обнова на запасите на опрема, наоружување и материјали.

2. Средствата од точ. 1 на оваа одлука ќе се вложуваат на одделна сметка при Народната банка.

Со овие средства ќе располага државниот секретар за работи на народната одбрана или лицето што ќе го овласти тој.

Средствата на оваа сметка не се гаснат на крајот на буџетската-сметковната година.

3. Во поглед употребата и контролата на трошењето средствата од оваа сметка важат во сето прописите за материјалното и финансиското работење во Југословенската народна армија.

4. Поблиски упатства за ракување со средствата за обнова и опрема во Југословенската народна армија ќе донесе државниот секретар за работи на народната одбрана.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 481
28 декември 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

620.

Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за државните службеници, Сојузниот извршен совет, донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НОВОГОДИШНИ НАГРАДИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ

1. На службениците на државните органи и установи и на работниците во постојанен работен однос кај државни органи и установи ќе им се исплати за Нова година 50% од редовната месечна плата како годишна награда.

На хонорарните службеници им припаѓа награда ако нивното запослување има постојанен карактер и ако се запослени со полно редовно работно време.

2. Како редовна плата во смисла на оваа одлука се смета основната и дополнителната плата, положбениот и одделниот додаток.

3. Објасненија за примена на оваа одлука издава сојузниот државен секретар за работи на општа-та управа и за буџет.

Р. п. бр. 469
23 декември 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

621.

Врз основа на членот 31 од Законот за социјалното осигуравање на работниците и службениците и нивните фамилии и чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ ПОЧЕТОКОТ НА ПРИМЕНУВАЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА

1. Заради спроведување потребни приготвувања се одложува почетокот на применувањето на Уредбата за додатокот на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55) од 1 јануари 1956 година на 1 февруари 1956 година.

2. До почетокот на применувањето на Уредбата за додатокот на деца се продолжува важењето на Уредбата за додатоките на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/51, 59/52 и 29/53) и на Упатството за примена на Уредбата за додатоките на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 60/52).

3. Здобивањето со правата односно губењето на правата, како и донесувањето на решенија за правата, што се сврзани за денот 31 декември 1955 година и за денот 1 јануари 1956 година, во смисла на одредбите од чл. 61 и 67 од Уредбата за додатокот на деца и на одредбите од Одлуката за поднесување уверенија и за исплата на додатокот на деца врз основа на нови податоци за имотната состојба на корисниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), се одложуваат за 31 јануари односно за 1 февруари 1956 година.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 479

28 декември 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

622.

Врз основа на членот 18 ст. 3 од Законот за издавачките претпријатија и издавачките установи. Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ВИДОВИТЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЛНОСТ

I. Како видови на издавачка дејност се смета издавање книги, списи и други постојани или повремени публикации од овие области:

- 1) убава книжевност,
- 2) научна литература,
- 3) политичка литература,
- 4) стручна литература (техничка, медицинска и слично),
- 5) детска литература,
- 6) научно-популарна литература,
- 7) публицистика,
- 8) енциклопедија, лексикони, речници и информативни творби,
- 9) периодични публикации (списанија, весници, библиографии, зборници, годишници, споменици и алманаси, извештаи и сл.),
- 10) училишни учебници и прирачници,
- 11) ликовни репродукции,
- 12) музикални (ноти),
- 13) географски, историски и други карти и атласи.
- 14) деловни книги, обрасци и сл.,
- 15) званични публикации,
- 16) информативни публикации (спорт, физичка култура, шах, туризам и сл.).

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 476

28 декември 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

623.

Врз основа на одделот 1 главата XVII на Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ

1. Во Одлуката за управување со Сојузниот фонд за истражувачки работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/55) во точката 17 ставот 2 се менува така што да гласи:

„Средствата на фондот непогрозени до крајот на годината, се пренесуваат во наредната година.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 475

28 декември 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

624.

Врз основа на членот 18 од Уредбата за здружување на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53, 27/54 и 43/54), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНИВАЊЕ НА СОЈУЗНАТА ГРАДЕЖНА КОМОРА

1. Во точката 2 од Одлуката за оснивање на Сојузната градежна комора („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/54), по зборовите „организации за градежно проектирање“, се додаваат зборовите: „монтажните претпријатија, освен претпријатијата што се занимаваат со монтажа на машини, со монтажа и инсталирање на електрични постројки и со монтажа на метални постројки и конструкции.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 482

28 декември 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

625.

Врз основа на членот 119, а во врска со членот 28 и 30 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЧЛЕНАРИНАТА ЗА КОМОРИТЕ И ЗА СТРУЧНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

1. Во Одлуката за членарината за коморите и за стручните здруженија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/55 и 37/55) се додаваат нови точки 5а и 5б кои гласат:

„5а. Стопанските организации што се зачленети во заедницата на претпријатијата за промет со жита можат да го одбијат од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката целиот износ што го уплатуваат на име придонес за тие заедници.

Височината на придонесот ја определува собранieto на заедницата на претпријатијата за промет со жита.

Одлуките за височината на износот од претходниот став заедницата е должна да му ги поднесе на согласност на сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство.

Стопанските организации што се здружени во заедниците основани според чл. 4а од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за здружување на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/54) можат да го одбијат од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката делот од придонесот што им го плаќаат на тие заедници. Височината на овој дел ја определува сојузната комора во која се зачленети претпријатијата — членови на заедницата.

Одлуките за височината на делот од претходниот став сојузната комора во која се зачленети претпријатијата — членови на заедницата должна е да му ги поднесе на согласност на сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство.

56. Стопанските организации што се зачленети во девизните пресметковни места можат да го одбијат целиот износ на членарината за тие пресметковни места од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката.

Височината на членарината се определува со Правилата за организацијата и начинот на работењето на девизните пресметковни места.

Стопанските организации што се зачленети во меѓународни стопански организации, а членството во тие организации е задолжително врз основа на меѓународни спогодби, можат да го одбијат целиот износ на членарината за тие меѓународни организации од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката.“

2. Точката 6 се менува тако што да гласи:

„5. Средствата остварени на име членарина односно придонес, коморите, стручните здруженија, заедниците на претпријатијата за промет со жита и заедниците основани со договор според чл. 4а од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за здружување на стопанските организации можат да ги употребат само за покривање на своите редовни расходи по претметката на приходите и расходите.“

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1955 година.

Р. п. бр. 477

28 декември 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

626.

Врз основа на членот 51 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54), Сојузниот извршен совет донесува

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ИСПЛАТА АКОНТАЦИИ НА ПЛАТИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во Упатството за исплата аконтации на платите на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/55) се вршат следните измени и дополненија:

I. Во точ. 3 на крајот на ставот 2 се додава нова реченица која гласи:

„Спроти државните празници на Нова година, Народниот празник Први мај и Дваесет деветти ноември аконтациите на платите можат да се изземат до крајот на месецот.“

II. Во точ. 5 се додава нов став кој гласи:

„Претпријатијата на поштенско-телефонско-телеграфскиот сообраќај и поднесуваат на Банката извештај за износите на платите пресметани според тарифните ставови во срок од 30 дена по истекот на месецот.“

III. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 472

26 декември 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

627.

Врз основа на членот 95 од Уставниот закон, чл. 5 од Законот за „Партизанската споменица 1941“ и чл. 6 од Правилникот за извршување на Законот за „Партизанската споменица 1941“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 62/46), издавам

НА РЕ Д Б А

ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ ОДМОР НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“

1. Надоместокот на трошоците за користење на годишниот одмор на носителите на „Партизанска споменица 1941“ во износ од 12.000 динари ќе им се исплатува лично на носителите на Споменицата само за текуштата 1956 година.

Надоместокот на трошоците за користење на годишниот одмор на носителите на „Партизанска споменица 1941“ за 1956 година може во исклучителни случаи да се исплати преку полномошник само по претходно одобрение од сојузниот Државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет.

2. Исплатата на надоместокот на трошоците за користење на годишниот одмор на носителите на „Партизанска споменица 1941“ ќе ја врши исклучително Народната банка односно нејзините филијали.

3. Исплатата на надоместокот на трошоците за користење на годишниот одмор на носителите на „Партизанска споменица 1941“ Банката ќе ја забележи во соодветната колона од Книшката на споменицата.

4. На носителите на „Партизанска споменица 1941“ на кои надоместокот на трошоците за користење на годишниот одмор за 1955 година и за поранешните години не им е исплатена од која и да е причина, не може да им се исплати во 1956 година.

Бр. 34.424

20 декември 1955 година

Белград

Државни секретар
за работи на општата управа и за буџет,
Неда Божиновиќ, с. р.

628.

Врз основа на членот 48 од Уредбата за книговодството на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/55), пропишувам

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОИСОТ (ИНВЕНТАРИСАЊЕТО) КАЈ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Упатството за спроведување пописот (инвентарисањето) кај стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/54), во точката 9 под II ставот 7 се менува и гласи:

„Набавените суровини, материјали, полупроизводи и делови, без оглед дали потекнуваат од земјата или од странство, се проценуваат според пондерираната просечна набавна цена, која се добива врз основа на количините и цените на овие набавки во текот на годината. При утврдување пондерираната просечна цена се земаат во оглед и цените на запасите искажани при пописот на крајот на претходната година.“

2. Во точката 16 под II место ставот 1 се внесуваат следниве ставови:

„Одделната комисија чии што членови ги именува управниот одбор на стопанската организација ќе изврши проверка на побарувањата и обврските. Пред почетокот на работата комисијата треба да утврди дали книговодството извршило и меѓусебно ускладување на состојбите на своите побарувања и обврски преку доставените изводи и дали добило потврда за согласноста. Комисијата е должна да ја провери документацијата за секоја отворена ставка на овие конта. При тоа треба да се утврди: дали постои правен основ за секое побарување и обврска; дали е утврдена правилно височината на побарувањата и обврските; зошто не е извршена наплата односно исплата; дали постои достаточна обезбедување; дали е започната постапка за наплата на побарувањата кај кои поминало повеќе од 60 дена од денот на издавањето на сметката (фактурата); дали меѓу побарувањата има сомнителни, ненаплативи или застарени и кој ја сноси одговорноста за утврдената состојба. Ако комисијата утврди дека поодделни побарувања не се ликвидни, или дека се ненаплативи или застарени, таа теа мора да го означи во забелешката и да предложи да се утврди и испита личната одговорност за секој конкретен случај. Побарувањата и обврските за кои не постои документација, не можат да се внесат во пописната листа, туку се искажуваат одвоено и за тоа веднаш се известува раководителот на стопанската организација заради преземање мерки за надоместок на штетата и дејствија со цел на започнување постапка на гонење против одговорното лице.

За членови на одделната комисија од претходниот став не можат да се определат службеници на книговодството односно службеници што водат евиденција за побарувањата и обврските на стопанската организација.

Извештајот од оваа комисија и документацијата се составен дел на пописниот елаборат.“

3. Во ставот 2 точ. 21 под II место зборовите „на крај 1954 година“ се ставаат зборовите: „на крај на 1955 година“.

4. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 10479

20 декември 1955 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Ивица Гретиќ, с. р.

629.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТОЛЕРАНЦИЈИТЕ НА ДОЛЖИНСКИТЕ МЕРКИ

I. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

1. Толеранции на должинските мерки: Гранични мерила: Објасненија и дефиниции на поимите JUS M.A.1.300

2. Толеранции на должинските мерки: Гранични мерила: Дефиниции на мерките на индустриските мерила JUS M.A.1.301

3. Толеранции на должинските мерки: Гранични мерила: Начела за определување толеранциите на граничните мерила JUS M.A.1.302

4. Толеранции на должинските мерки: Гранични мерила: Толеранции на изработката и трошењето JUS M.A.1.310

5. Толеранции на должинските мерки: Гранични мерила: Основни отстапувања и толеранции на изработката на мерилата на оски со квалитетот 5 JUS M.A.1.320

6. Толеранции на должинските мерки: Гранични мерила: Основни отстапувања и толеранции на изработката на мерилата за оски со квалитетот 6 JUS M.A.1.321

7. Толеранции на должинските мерки: Гранични мерила: Основни отстапувања и толеранции на изработката на мерилата за оски со квалитетот 7 JUS M.A.1.322

8. Толеранции на должинските мерки: Гранични мерила: Основни отстапувања и толеранции на изработката на мерилата за оски со квалитетот 8 JUS M.A.1.323

9. Толеранции на должинските мерки: Гранични мерила: Основни отстапувања и толеранции на изработката на мерилата за оски со квалитетот 9 JUS M.A.1.324

10. Толеранции на должинските мерки: Гранични мерила: Основни отстапувања и толеранции на изработката на мерилата за оски со квалитетот 10 JUS M.A.1.325

11. Толеранции на должинските мерки: Гранични мерила: Основни отстапувања и толеранции на изработката на мерилата за оски со квалитетот 11 JUS M.A.1.326

12. Толеранции на должинските мерки: Гранични мерила: Основни отстапувања и толеранции на изработката на мерилата за оски со квалитетот 12 и 13 JUS M.A.1.327

13. Толеранции на должинските мерки: Гранични мерила: Основни отстапувања и толеранции на изработката на мерилата за дупки од квалитетот 6 JUS M.A.1.340

14. Толеранции на должинските мерки: Гранични мерила: Основни от-

стапувања и толеранции на изработката на мерилата за дупки од квалитетот 7

JUS M.A1.341

15. Толеранции на должинските мерки: Гранични мерила: Основни отстапувања и толеранции на изработката на мерилата за дупки со квалитетот 8

JUS M.A1.342

16. Толеранции на должинските мерки: Гранични мерила: Основни отстапувања и толеранции на изработката на мерилата за дупки од квалитетот 9

JUS M.A1.343

17. Толеранции на должинските мерки: Гранични мерила: Основни отстапувања и толеранции на изработката на мерилата за дупки од квалитетот 10

JUS M.A1.344

18. Толеранции на должинските мерки: Гранични мерила: Основни отстапувања и толеранции на изработката на мерилата за дупки од квалитетот 11

JUS M.A1.345

19. Толеранции на должинските мерки: Гранични мерила: Основни отстапувања и толеранции на изработката на мерилата за дупки од квалитетот 12 и 13

JUS M.A1.346

Приведените југословенски стандарди објавени се во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

II. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 април 1956 година.

Бр. 2875

22 декември 1955 година

Белград

Претседател

на Сојузната комисија за стандардизација,
Инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

630.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИЈАЛИЦИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА И ЗА СИЈАЛИЧНИ ПОДНОЖЈА

I. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

1) Ознаки на сијаличните подножја и грла

JUS N.L.0.002

2) Сијалици со влакно од волфрам за општа употреба. — Прописи за изработка и испорака

JUS N.L.1.003

3) Подножја со навој Е 10

JUS N.L.1.050

4) Подножја со навој Е 14

JUS N.L.1.055

5) Подножја со навој Е 27

JUS N.L.1.060

6) Подножја со навој Е 40

JUS N.L.1.065

7) Гранично мерило „иде“ за подножја Е 10 на готови сијалици

JUS N.L.1.070

8) Гранично мерило „иде“ за подножја Е 14, Е 17 и Е 40 на готови сијалици

JUS N.L.1.071

9) Гранично мерило „не иде“ за подножја Е 10, Е 14, Е 27 и Е 40 на готови сијалици

JUS N.L.1.072

10) Бајонет на подножје за автомобили ВА 9

JUS N.L.1.100

11) Бајонет на подножје за автомобили ВА 15

JUS N.L.1.105

12) Бајонет на подножје за автомобили ВА 20

JUS N.L.1.110

13) Бајонет на подножје В 22

JUS N.L.1.120

Приведените југословенски стандарди објавени се во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

II. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 февруари 1956 година.

Бр. 3996

22 декември 1955 година

Белград

Претседател

на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

631.

РЕШЕНИЕ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА СТРУМИЦА

Дополнителните избори за избирање народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во групата индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната околија Струмица распишани со решение на Сојузната изборна комисија број 40 од 19 ноември 1955 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/55) за 8 јануари 1956 година, ќе се одржат на 22 јануари 1956 година.

Бр. 42

23 декември 1955 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Претседател,

др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на свежото и сувото овошје наменето за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/55) се поткрале долу приведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА СВЕЖОТО И СУВОТО ОВОШЈЕ НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ

Во точ. 1 за територијата на Народна Република Србија под ред. бр. 40 место „Златиќ Вухра“ треба да стои „Златаниќ Вухра“.

Во точ. 2 за територијата на Народна Република Хрватска под редниот бр. 4 место „Вркљан инж. Јелена“ треба да стои „Вркљан инж. Ирена“, под редниот број 7 место „Оруричен Силвијо“ треба да стои „Омрчен Силвијо“, а под редниот број 15 место „Рига инж. Лукета“ треба да стои „Лукета инж. Анте (Риго)“.

Во точ. 3 за територијата на Народна Република Словенија под редниот број 1 место „Јерже инж. Владо“ треба да стои „Јерше инж. Ладо“, под редниот број 10 место „Брицељ инж. Звонко“, треба да стои „Брицељ инж. Звонка“, а под редниот број 25

место „Черне инж. Видо“ треба да стои „Черне инж. Вида“.

Во точ. 5 за територијата на Народна Република Босна и Херцеговина под редниот број 9 место „Протопопов инж. Горѓе“ треба да стои „Протопопов инж. Горѓе“, а под редниот број 20 место „Буљка Мухамед“ треба да стои „Буљко Мухамед“.

Од Сојузната надворешнотрговска комора, 14 декември 1955 година, Белград.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 93 од 3 декември 1955 година објавува:

Наредба за временна дозвола на сообраќајот со запрежни возила на Автопатот Белград—Загреб;

Решение за именување Изборна комисија за околицјата Врање за раководење со изборите за одборници на народните одбори.

Во бројот 94 од 7 декември 1955 година објавува:

Одлука за измени и дополненија на Општествениот план на Народна Република Србија за 1955 година

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за оснивањето и територијалната надлежност на окружните и околските судови;

Решение за паушални износи за трошоците на сместувањето и прехраната во природните лекувалишта.

Во бројот 95 од 10 декември 1955 година објавува:

Упатство за категоризација на установите во областа на просветата и културата за кои се определени положбените додатоци во повеќе положбени разреди.

Во бројот 96 од 14 декември 1955 година објавува:

Одлука за разрешување од судиската должност на судиите на окружните судови;

Одлука за избирање судии на окружните судови;

Наредба за временна забрана на ловење зајаци.

Во бројот 97 од 17 декември 1955 година објавува:

Закон за измени и дополненија на Законот за буџетот на Народна Република Србија (Републичкиот буџет) за 1955 година;

Закон за шумите;

Одлука за распределба на добивката на претпријатијата во составот на Заедницата на стопанските претпријатија на југословенските пошти, телеграфи и телефони;

Решение за именување Изборна комисија за околицјата Смедерево за раководење со изборите за одборници на народните одбори.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 56 од 3 декември 1955 година објавуваат:

Упатство за спроведување Одлуката за евиденцијата на неподвижниот општонароден имот.

Во бројот 57 од 10 декември 1955 година објавуваат:

Одлука за седиште и територијална надлежност на уредбите за катастар на околските народни одбори;

Наредба за забрана на ловење пири со употреба на крајбрежни кукурки (гартани) на подрачјето на општината Вис;

Решение за измени и дополненија на Решението за оснивање Домот на стари и изнемогнати во Ловран како установа со самостојно финансирање под името Здравствена станица во Далј;

Решение за оснивање Ученичката работилница на Електро-индустриската школа во Риека како установа со самостојно финансирање;

Решение за измена и дополнение на Решението за оснивање Шумарија — Риека II.

Во бројот 58 од 16 декември 1955 година објавуваат:

Наредба за забрана на лов на јастоги и хлапови;

Решение за измени и дополненија на Решението за оснивање Народната аптека во Бакар, како здравствена установа со самостојно финансирање.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 47 од 24 ноември 1955 година објавува:

Решение за втори измени и дополненија на Решението за прогласување Ревизискиот завод на НР Словенија за установа со самостојно финансирање.

Во бројот 48 од 1 декември 1955 година објавува:

Решение за измена на Решението за Управата на одгледните ловишта на НРС како установа со самостојно финансирање;

Наредба за дополнение на Списокот на стопанските дејности што им се слични на занаетите;

Решение за ставање под заштита на Бледскиот град и ридот Стража над Бледското Езеро.

Во бројот 49 од 8 декември 1955 година објавува:

Закон за гробиштата;

Закон за потврда на Завршната сметка за извршувањето на Републичкиот буџет на НР Словенија за 1954 година;

Одлука за измени и дополненија на Општествениот план на НР Словенија за 1955 година;

Одлука за управување со културно-просветните, уметничките и научните установи;

Одлука за оснивање, укинување и определување седиштата на некои окружни и околски судови во НР Словенија;

Одлука за определување месната надлежност на окружните стопански судови во НР Словенија;

Одлука за избирање судии на окружниот суд во Цеље, на окружниот суд во Марибор и на окружниот стопански суд во Копер;

Одлука за измени на Одлуката за наградите на пратениците на Народното собрание на НР Словенија, за надоместоците на пратениците и за платите на пратениците што вршат постојани функции во Народното собрание, домовите, одборите и комисиите.

Во бројот 50 од 15 декември 1955 година објавува:

Одлука за оснивање Комисија за физичка култура на НР Словенија;

Решение за именување членови на Комисијата за физичка култура на НР Словенија;

Наредба за определување народните одбори што осниваат испитни комисији за полагање на стручните испити во поодделни звања на квалифицирани и висококвалифицирани работници од земјоделската струка.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 26 од 3 декември 1955 година објавува:

Одлука за распределба на наплатената утрина за планинските пасишта;

Наредба за надлежностите на лекарите при работите на здравствената заштита на осигурениците;

Решение за определување паушалните износи за трошоците на сместувањето и исхраната во природните лекувалишта на подрачјето на НР БиХ на товар на заводите за социјално осигурување;

Решение за разрешување од должноста на директорот на Геодетската управа на НР БиХ и за назначување нов директор.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 36 од 5 декември 1955 година објавува:

Решение за отворање курс за стручно оспособување на управните и канцелариските службеници на државните органи;

Решение за изменување на Решението за преминување Институтот за тутун во Прилеп на послување како установа со самостојно финансирање;

Правила за оснивање и работење на заедничките фондови (амортизационен фонд и фонд за девизни средства) на задружните организации од областа на земјоделството и стопанските организации основани од земјоделските задруги и нивните сојузи во НРМ;

Решение за висината на износот на надоместокот за службените патувања во вид на километража;

Правилник за условите и начинот на образување на елитни матични стада;

Извештај од Републичката изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник за Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ одржани во изборната околија Скопска II;

Исправка на Уредбата за надлежност и организацијата на Државниот секретаријат за работи на општата управа и буџетот.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 25 од 5 декември 1955 година објавува само решенија на народните одбори.

СОДРЖИНА:

	Страна
613. Одлука за временото финансирање на федерацијата, народните републики, автономните единици и народните одбори	841
614. Одлука за продолжување важењето на општествените планови од 1955 година за 1956 година	842
615. Указ за прогласување Законот за придонесот за станбената изградба	842
616. Уредба за дополнење на Уредбата за спроведување на законите и другите правни прописи на територијата на која	

	Страна
617. е проширена цивилната управа на Федеративна Народна Република Југославија	843
Уредба за дополнење на Уредбата за платите на работниците запослени во државни надлештва и установи	843
618. Уредба за судискиот испит	843
619. Одлука за начинот на употребата на паричните средства за обнова на материјалните запаси во Југословенската народна армија	846
620. Одлука за доделување новогодишни награди на службениците на државните органи и установи	846
621. Одлука за одложување почетокот на примената на Уредбата за додатокот на деца	846
622. Одлука за видовите на издавачката дејност	847
623. Одлука за измена на Одлуката за управување со Сојузниот фонд за истражувачки работи	847
624. Одлука за дополнење на Одлуката за оснивање на Сојузната градежна комора	847
625. Одлука за измени и дополнења на Одлуката за членарината за коморите и за стручните здруженија	847
626. Упатство за измени и дополнења на Упатството за исплата аконтации на платите на стопанските организации	848
627. Наредба за исплатување надоместокот на трошоците за користење на годишниот одмор на носителите „Партизанска споменица 1941“	848
628. Упатство за измени и дополнења на Упатството за спроведување пописот (инвентарисањето) кај стопанските организации	849
629. Решение за југословенските стандарди за толеранциите на должинските мерки	849
630. Решение за југословенските стандарди за сијалици за општа употреба и за сијалични подножја	850
631. Решение на Сојузната изборна комисија за денот на одржувањето на дополнителните избори во Изборната околија Струмица	850
Исправка на листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на свежото и сувото овошје наменето за извоз	850

Соопштение до претплатниците на „Службен лист на ФНРЈ“

На сите претплатници на „Службен лист на ФНРЈ“ кои до 25 декември не ја обновиле претплатата за 1956 година, ќе им се прекрати испраќањето на весникот од 1 јануари 1956 година.

Повторно се обрнува внимание уплатувачите да означуваат четлива и точна адреса, за да не дојде до запирање во испраќањето на весникот.

Претплатата изнесува за нашата земја 1.200 динари, а за странство 1.900 динари.

Претплата се полага на жиро сметка бр. 1032-Т-220 кај Народната банка во Белград.